

2011149026

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија” бр. 36/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12.10.2011 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ 2011/332/ЗНБП ОД 7 ЈУНИ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/137/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СО ОГЛЕД НА СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА

Член 1

Со оваа одлука се воведува рестриктивната мерка согласно Одлуката на Советот 2011/332/ЗНБП од 7 јуни 2011 година за изменување на Одлуката на Советот 2011/137/ЗНБП за рестриктивните мерки со оглед на состојбата во Либија.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- ембарго на оружје;
- забрана за влез во Република Македонија и
- финансиски мерки.

Член 3

Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за надворешни работи, Министерството за финансии и Министерството за економија за надлежни органи за спроведување на рестриктивната мерка.

Член 4

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивната мерка.

Член 5

Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши на начин утврден со Одлуката на Советот 2011/332/ЗНБП од 7 јуни 2011 година за изменување на Одлуката 2011/137/ЗНБП за рестриктивните мерки со оглед на состојбата во Либија, Одлуката на Советот 2011/137/ЗНБП од 28 февруари 2011 година за рестриктивни мерки со оглед на состојбата во Либија и Регулативата на Советот (ЕУ) бр.204/2011 од 2 март 2011 година во врска со рестриктивните мерки во поглед на ситуацијата во Либија.

Член 6

Одлуката на Советот 2011/332/ЗНБП од 7 јуни 2011 година за изменување на Одлуката 2011/137/ЗНБП за рестриктивните мерки со оглед на состојбата во Либија, во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.

Член 7

Рестриктивната мерка кон Либија се воведува на неодредено време.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5512/1
12 октомври 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

ОДЛУКА НА СОВЕТОТ 2011/332/ЗНБП

од 7 јуни 2011 година

за изменување на Одлуката 2011/137/ЗНБП за рестриктивните мерки со оглед на состојбата во Либија

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европската унија, а особено член 29 од истиот, со оглед на тоа што:

(1) На 28 февруари 2011 година, Советот ја донесе Одлуката 2011/137/ЗНБП за рестриктивните мерки со оглед на состојбата во Либија ⁽¹⁾.

(2) Одлуката 2011/137/ЗНБП треба да се измени за да се земат предвид посебните постапки за рестриктивни мерки применливи за надлежните органи на пристаништата.

(3) Земајќи ја предвид тежината на ситуацијата во Либија, во списокот на лица и субјекти кои подлежат на рестриктивните мерки утврдени во Анекс IV кон Одлуката 2011/137/ЗНБП треба да се вклучат дополнителни субјекти,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

Во член 6 од Одлуката 2011/137/ЗНБП, додаден е следниот став:

‘2а Забраната за ставање на располагање средства, финансиска актива или економски ресурси за лицата или субјектите наведени во став 1(б), доколку се применува кај надлежните органи на пристаништата, до 15 јули 2011 година не го спречува извршувањето на договорите пред 7 јуни 2011 година, освен договорите кои се однесуваат на нафта, гас и рафинирани производи.’

Член 2

Субјектите наведени во анексот кон оваа одлука се додаваат на списокот утврден во Анекс IV кон Одлуката 2011/137/ЗНБП.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила на датумот на нејзиното донесување.

Брисел, 7 јуни 2011 година.

За Советот

Претседател

МАРТОНИ Ц.

¹ Сл. весник L 58, 3.3.2011 година, стр. 53.

АНЕКС

Субјекти наведени во член 2

	Име	Информации за идентификација	Причини	Датум на ставање на список
1.	Надлежен орган на пристаништето од Триполи	Надлежен орган: Socialist Ports Company (во однос на активностите на пристаништето во Триполи) Тел. +218 21 43946	Под контрола на режимот на Гадафи	7.06.2011 година
2.	Надлежен орган на пристаништето од Ал Комс	Надлежен орган: Socialist Ports Company (во однос на активностите на пристаништето во Ал Комс) тел. +218 21 43946	Под контрола на режимот на Гадафи	7.06.2011 година
3.	Надлежен орган на пристаништето од Брега		Под контрола на режимот на Гадафи	7.06.2011 година
4.	Надлежен орган на пристаништето од Рас Лануф	Надлежен орган: Veba Oil Operations BV Адреса: PO Box 690 Tripoli, Libya Телефон: +218 21 333 0081	Под контрола на режимот на Гадафи	7.06.2011 година
5.	Надлежен орган на пристаништето од Завиа		Под контрола на режимот на Гадафи	7.06.2011 година
6.	Надлежен орган на пристаништето од Зуvara	Надлежен орган: Port Authority of Zuara PO Box 648 Port Affairs and Marine Transport Tripoli Libya Тел. +218 25 25305	Под контрола на режимот на Гадафи	7.06.2011 година

DECISIONS

COUNCIL DECISION 2011/332/CFSP

of 7 June 2011

amending Decision 2011/137/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Libya

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Whereas:

- (1) On 28 February 2011, the Council adopted Decision 2011/137/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Libya ⁽¹⁾.
- (2) Decision 2011/137/CFSP should be amended to take into account specific arrangements for restrictive measures applicable to port authorities.
- (3) In view of the gravity of the situation in Libya, additional entities should be included in the list of persons and entities subject to restrictive measures set out in Annex IV to Decision 2011/137/CFSP.

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

In Article 6 of Decision 2011/137/CFSP, the following paragraph is added:

'2a The prohibition on making funds, financial assets or economic resources available to persons or entities referred to in paragraph 1(b), in so far as it applies to port authorities, shall not prevent the execution, until 15 July 2011, of contracts concluded before the date of entry into force of this Decision, with the exception of contracts relating to oil, gas and refined products.'

Article 2

The entities listed in the Annex to this Decision shall be added to the list set out in Annex IV to Decision 2011/137/CFSP.

Article 3

This Decision shall enter into force on the date of its adoption.

Done at Brussels, 7 June 2011.

For the Council
The President
MARTONYI J.

⁽¹⁾ OJ L 58, 3.3.2011, p. 53.

ANNEX

Entities referred to in Article 2

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
1.	Port authority of Tripoli	Port Authority: Socialist Ports Company (in respect of the operation of the port of Tripoli) Tel +218 21 43946	Under the control of the Qadhafi regime	7.06.2011
2.	Port authority of Al Khoms	Port Authority: Socialist Ports Company (in respect of the operation of the port of Al Khoms) Tel +218 21 43946	Under the control of the Qadhafi regime	7.06.2011
3.	Port authority of Brega		Under the control of the Qadhafi regime	7.06.2011
4.	Port authority of Ras Lanuf	Port Authority: Veba Oil Operations BV Address: PO Box 690 Tripoli, Libya Phone: +218 21 333 0081	Under the control of the Qadhafi regime	7.06.2011
5.	Port authority of Zawia		Under the control of the Qadhafi regime	7.06.2011
6.	Port authority of Zuwara	Port Authority: Port Authority of Zuara PO Box 648 Port Affairs and Marine Transport Tripoli Libya Tel +218 25 25305	Under the control of the Qadhafi regime	7.06.2011